

НАЦИОНАЛНА ПЛИВАЧКА ФЕДЕРАЦИЈА

NATIONAL SWIMMING FEDERATION

27.07.2020 – Скопје

До: Клубови организатори на трките од Македонскиот Куп во далечинско пливање
Тренери, пливачи и родители
Посетители на трките

Предмет: Протоколи

Почитувани

Оваа е 7ма година како Националната пливачка федерација го организира Купот на Македонија во далечинско пливање, поради настанатата ситуација и поради заштита на здравјето на сите присутни Ве замолуваме да ги следите протоколите предвидени за организација на Купот.

Протоколите се направени според веќе донесените протоколи и мерки од Владата на Република С.Македонија кои произлегуваат од планот за намалување на рестриктивните мерки за спречување на ширење на коронавирусот.


За Организаторите :

- Да се означи место каде ќе бидат сместени пливачите и истото да биде пристапно исклучиво за пливачите и тренерите
- Влегувањето во местото да биде само со маски на лицето
- Местата каде ќе се соблекуваат/облекуваат пливачите да бидат на пропишаното растојание од 1,5м
- Да има поставено средства за дезинфекција на рацете на самото место
- Да се означи местото каде може да стојат родителите и посетителите
- Стартната линија да биде доволно широка за да може пливачите да имаат пропишано растојание меѓу себе
- Судиите, Тренерите и целокупната Организација во текот на целото време носи маска на лицето
- Доделувањето на медалите на победниците нема да се прави по стандардниот модел, туку истите ќе бидат поставени на посебен стол каде пливачите сами ќе ги земаат

За пливачите:

- Доаѓањето на местото на трката нема да биде организирано и секој пливач ќе мора сам да дојде до местото
- Бројот на лица кои ќе бидат во присуство на пливачот да се сведе на минимум (односно 2)

Kont. адреса: Сала КК Работнички, Градски Парк, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија тел +389 78 386 236;
+389 70 27 97 34; e-mail: aleksandarf@yahoo.com swimmkd_b@hotmail.com



НАЦИОНАЛНА ПЛИВАЧКА ФЕДЕРАЦИЈА

NATIONAL SWIMMING FEDERATION

- Во текот на целото време во местото предвидено за пливачите, пливачот мора да носи маска на лицето
- Секој пливач си носи свое шише за пиење, освен ако се добие флаширано неотворено шише од Организаторот.
- Секој пливач да си носи храна која ќе ја конзумира пред и после трката и истата да не ја дели со другите пливачи.
- Шишето добиено од Организаторот да се чува на место каде нема да може да се помеша со други шишиња, доколку дојде до тоа, истото да не се користи.
- Победниците на трките, медалите ги подигаат од место/маса предвидено за тоа.
- Задржувањето на местото на трката по завршувањето на истата, треба да се сведе на минимум. Односно по добивање на медалите истото веднаш да се напушти.

За родители и посетители:

- Родителите и посетителите треба да бидат во место предвидено за нив
- Местата за седење/стоене во просторот треба да бидат обележани и одалечени на дозволеното растојание
- За време на престој во самото место, мора да се носи маска на лицето
- Во самото место ќе има средства за дезинфекција на рацете.
- Задржувањето на местото на трката после завршување на истата треба да биде сведено на минимум.

Со Почит

НАЦИОНАЛНА ПЛИВАЧКА ФЕДЕРАЦИЈА

Претседател

Александар Филипчев

Kont. adresa: Сала КК Работнички, Градски Парк, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија тел +389 78 386 236;
+389 70 27 97 34; e-mail: aleksandarf@yahoo.com swimmkd_b@hotmail.com